

20120772085

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8
(„ .55/12),
-
14 2012 ,
. :
“ .36/10), („
“ .23/11), („
.47/11), („ “
(„ “ .148/11),
“ .55/12) („
, . .60/2010 („ “ .132/10).
. 10-2276/2
14 2012 -
Благородна Дулик, . .

ЗАКОН ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Пречистен текст)

- (1) 1 , , , ()
:),
.
- (1) 2 .
(2) , , , , , , .
- 3
o .

1. , :
)
- -
- ;
)
- ,
- ,
- ,
)
- .

2. , :
- .

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5

II.

6

(1)

(2)

Заклетва

7

(1)

”

- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (1)

Извршување наредба

- 8
- (1)
- (2)
- (3) (1) (2)
- (4)
- 24
- (5)
- (6) e
- (7)

Униформа

- 9
- (1)
- (2) (1)
- (3)
- (4)

Работна облека

- 10
- (1)

(2)

(1)

(3)

(1)

Легитимација и посебни исправи

11

(1)

(2)

(3)

Персонално досие

12

(1)

(2)

Надлежност за донесување наредби

13

(1)

-

-

-

-

(2)

14

(1)

13

-

-,

-

-,

-

(2) , , ,

(1) 13 15

(2) 13

(3)

(4) (3)

16

Заштита на правата од службата

(1) 17 , 15

(2)

15 (1) ,

Носење и употреба на оружје

(1) 18

1)

2)

3)

(2)

(3)

(4)

Обврска за чување на класифицирана информација

19

(1)

(2)

(3)

Правна помош

20

21

Здравствена заштита

22

(1)

(2)

(1)

(3)

(1) (2)

(1) 23 ,

(2) ,

(3) ,

(4) (1) (2) ,

(5) (1), (2) (4) ,

24

30 ,

25

22, 23 24 ,

Осигурување на воениот и цивилниот персонал

(1) 26 ,

(2) 24 .

(3) (2) .

Патување во странство

27

(1)

(2)

Доделување на признанија

28

(1)

(2)

Погребување

29

(1)

(2)

III.

30

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

30-

Општи услови

31

-
-
-

Посебни услови за прием на офицер

32

(1)

31

-
-

(2)

30

(1)

2

(3)

(1)

(4)

35

(5)

(6)

15

(7)

(8)

(9)

(8)

(10)

(8)

(11)

(1)

Посебни услови за прием на подофицер

33

(1)

31

:

-
- ,
- ,
- ,
(2)
(3)
32
(4) (1)
34
(1)
:
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- 33
(2)
32
(3) (1)
33 34 35
(1)
:
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- 25
(2) (1)

Посебни услови за прием на професионален војник

36

31

25

37

(1)

(2)

**Услови за прием на цивилен персонал на
служба во Армијата**

38

(1)

40

(2)

(1)

(3)

(1)

Јавен оглас

39

(1)

(2)

20%

(3)

(1)

(4)

(5)

(1)

Склучување на договор за вработување

40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

45

IV.

Односи во службата

41

(1)

(2)

(3)

Чинови на воениот персонал

42

-

-

-

-

I

- , , - : , , , , ,
- : , , ,
.

V.

- (1) 43 , ,
(2) 45 , ,
(3) (1) (2) .
(4) 30 , (1) 50 .
(1) 44 43
(2) : , (1) ; , ; , ;
(3) (1) ,
(4) .
(5) , (1) 15%
50% , ,
(1) , , .
(6) 45 , (1)
(7) 50 (6) ,
40% , -
(8) (5) (7)
-

(9)

43

VI.

45

(1)

(2)

180

(3)

240

VII/1

(4)

46

45 (1)

-

-

-

-

-

35

46-

(1)

180

VII/1

(2)

47

(1)

(2)

(1)

1

VII.

48

(1)

(2)

49

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

50

(1)

(2)

(3)

(4)

51

(1)

(2)

12

(1)

12

-

-

-

52

1

(3)

(1)

(4)

(5)

51-

(1)

(2)

(1)

51-

(1)

(2)

(1)

52

(1)

-

-

-

-

(2)

(1)

(3)

” ” : ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

(4)

12

(1)

53

(2)

54

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(4)

(1)

15

(5)

55

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(4)

15

(6)

(4)

56

57

(1)

(2)

(3)

15

(4)

VIII.

58

(1)

(2)

(3)

59

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

60

61

(1)

-

-

-

-

-

-

-

(2)

(1)

(1)

”

52

”

62

61

63

61

,
.
61
64
:
- ,
- ,
- ,
- , , , .

65

(1) :
- ,
- ,
- I - .

(2) 1 , (1)

, ” 52 ”
(3) (1) 64 .

66

(1) ,
(2) (1) , ,

(3) (1) , .

, , , -

(4) - - ,

(5) - , - , .

(6)

(7)

67

(1)

68

(2)

69

(1)

(2)

70

71

72

70 71

64

73

IX.

Поставување

74

(1) ,

(2) (1) ,

(3) ,

(4) (3)

75

(1) ,

(2) - ,

(3) (2) , - ,

(4) - ,

1) :

2) ; 83

3) ; 83 (5)

4) ,

(5) (4) 1, 2 3 , -

(6) (4) 4 , - ,

(1) 76
(2) ,

77
, ,

(1) 78
, ,

(2) (1) , ,

Промена на военовиденциската специјалност

(1) 79
, ,

(2) , ,

Упатување на работа

(1) 80

(2) (1) , ,

(3) (1) (2)

(4) (1)

Застапување

81

(1)

(2) (1)

(3)

**Разрешување од должност поради стручно
оспособување и усовршување**

82

(1)

(2)

**Разрешување од должност поради
боледување и лекување**

83

(1)

(2) (1)

(3)

12

(4)

(5) (3) (4)

**Разрешување од должност заради подготовка
за враќање во цивилен живот**

(1) 84

(2)

(3)

(1) 85

(2)

(1)

Преместување

(1) 86

(2)

(3)

1)

2)

3)

4)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3) 1, 2 3

(8)

(3) 4

Кадровски совет

87

(1)

(2)

1

(3)

(4)

88

(1)

15

(1)

89

(2)

(3) , (1) (2)

(4) , ,

(1) 90 ,

30 , ,

(2) (1) , ,

(3) (2) , ,

X. ,

Работно време

(1) 91 24 ,

(2) , ,

(1) 92 40

(2) ().

(3) .

(4) .

(5) 40 ().

: 1) ;

2) ;

3) ; ;

4) ; ;

5) ; ;

6) , ;

7)						
(6)	(2)	1	7			
(7)				(2)	(2)	1
2				(2)		3
7						
			93			
(1)						
40						
(2)						
					30	
(3)						
			94			
(1)						
(2)	(1)				22,00	6,00
			95			

Одмори и отсуства

			96			
(1)						
			30			
(2)						
(3)			15			
(4)						

(5)

97

(1)

12

(2)

24

98

(1)

20,

32

(2)

45

60%

(3)

(4)

(5)

99

(1)

(2)

12

(3)

30

20

(4)

30

100

101

)
)
)

;

:

-) :
- 1 10
- 10 20
- 20 25
- 25

-) :
-
-
-) :
-

102

- (1)
- (2)
- (3)

104

24

- (1)
- (2)

106

30

107

(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.

(2)

(1)

(3)

(1)

108

(1)

90

(2)

109

15

110

(1)

(2)

(1)

111

(1)

(2)

(1)

112

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(3)

113

(1)

(2)

114

115

(1)

30

(2)

(3)

116

(1)

(2)

(3)

(1)

117

X. „

XI.

Материјална одговорност

118

(1)

(2)

(3)

(4)

119

(1)

(2)

120

121

(1)

(2)

60

122

(1)

(2)

(1)

-

-

-

-

-

(3)

(1)

123

(2)

(1)

-

-

-

(3)

(1) (2)

(1)

124

123

(2)

(1)

125

-

-

-

-

126

127

Дисциплинска одговорност

128

(1)

(2)

(3)

1)

2)

(4)

129

(1)

(2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

130

1)

2)

10%

, 10%

131

- (1) ,
- (2) :
- 1) ;
- 2) , ,
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) , ;
- 7) , ;
- 8) ; ,
- 9) ; ,
- 10) ;
- 11) ;
- 12) ;
- 13) , ;
- 14) ;
- 15) ; , ;
- 16) , , ;
- 17) , ; ,
- 18) ; ,
- 19) ;
- 20) ;
- 21) ; ;

22)

;

23)

;

24)

;

25)

26)

a;

(),

(

),

,

,

,

,

;

27)

-

;

28)

,

,

,

29)

.

132

,

:

1)

10% 30%

,

10% 30%

;

2)

;

3)

;

4)

;

5)

6)

,

.

133

3

1

1

)

:

1)

;

2)

;

3)

4)

,

.

134

,

,

135
30%

(1) 136

(2) (1) 139 ,

(3) ,

(1) 137
(2) ,

(1) 138 ,
(2) ,
(3) , ,

(4) .

(1) 139 :
1) :
- ;
2) :
- , ;
- 15% ;
- 15% ,

-

3) -
:

- ,
- ,
- 20%
- , 20%
- ,
-
- 4) .
- :
- ,
- 25%
- ,
-
-
- 5) ;
- :
- 6) ;
- ;
- 20%
-
- 7) .
- ,
- 30%
- ,
- - ,
-
-
- 8) .
- :
- ,
- 30%
- ,
- ,

-

-

-

-

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

-

-

-

-

(1)

140

139

141

60

142

143

142
60 %

144

149

Чин	Бодови по чин
Генерал на Армија	855
Генерал потполковник	795
Генерал мајор	735
Бригаден генерал	675
Полковник	605
Потполковник	565
Мајор	525
Капетан	495
Поручник	465
Потпоручник	455
Главен наредник	445
Наредник	440
Постар водник I. класа	430
Постар водник	423
Водник	399
Професионален војник	397

150

(1)

Чин	Бодовна група	Бодови за должност
Генерал	1	520
Генерал потполковник	2	480
Генерал мајор	3	450
Бригаден Генерал	4	430
Полковник	5	350
	6	300
Потполковник	7	260
	8	210
Мајор	9	190
	10	165
Капетан	11	155
	12	140
Поручник	13	130
Потпоручник	14	125
Главен наредник	15	115
Наредник	16	110
Постар водник I класа	17	105
Постар водник	18	104
Водник	19	101
Професионален војник	20	100

(2)

(3)

2 (2)

3) 90
4) 100
(2) 1 e
157
81
10% 158
153, 154 155
159
153 157
160
(1) 153 157
(2) 100 700 (1)
(3) (2)
161
162
163
(1) :
- -70%,
- 14 -80%
- 21 -90%
(2) 100% (1)

164

165

166

(1)

(2)

(1)

(3)

(1) (2)

167

60%

168

60%

169

170

(1)

(2)

(1)

171

172

- (1)
(2)

- (3)

173

Група	Образование	бодови
I група	високо	265
II група	вишо образование	215
III група	средно	165
IV група	основно	140

174

- (1)

Степен на образование	Бодовна група	Бодови за должност
Високо образование	I	480
	II	400
	III	350
	IV	320
Вишо образование	V	280
	VI	250
Средно образование	VII	240
	VIII	230
	IX	220
	X	200
Основно образование	XI	150

- (2)

- (3)

175
0,5%

20%.

176

(1)

;

(2)

20%

177

(1)

(2)

(1)

50 200

(3)

()

(1)

178

(1)

(2)

179

(1)

(2)

:

- 5%,
- 10%,
- 15%
- 20%.

(3)

180

(1)

-
-
-
-

(2)

” ”

，
(1)

181

5%

(1)

182

(2)

154
(1)

183

156

184

81

10%

185

186

187

XIII.

188

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8) ,
9) ,
(2) (1) 1 5
(3) (1) 6 9
189
190
(1) , :
1)
20%
2) 20%
(2) (1)
(3)
(4) 203 (1)
(5)
(6) (1)
191
(1) , ,
190
(2) (1)
(3) , ,
(4) (1) 12
12

XIV.

192

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

(6)

193

60

194

(1)

(2)

(1)

(3)

(1) (2)

195

(1)

(2)

196

(1)

(2)

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

197

(1)

(2)

(1)

196 1

(1)

(3)

(1) (2)

45

(1) (2)

198

(1)

196

(2)

196

(3)

196

XV.

199

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(3)

(5)

(1) (3)

200

(1)

(2) (1)

(3) (2)

(1) 201

(2) (1)

201-

XVI.

(1) 202

(2)

(1) 203

(2) (1)

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ; 22

7) ;

(3) 190

(1)

(3) (1)

(1)

(1)

(1)

(1) 204

(1)

(2) (1)

(3) (1)

(1) 205 203

(2) 1, 6 7 , ,

(2) 203

(2) 2, 3, 4 5 , ,

(3) , 14 (1) (1) (2) ,

(1) 206

(2) 203 , (1) ,

() 207 () ,

(1) 208 12

(2)

(1) 209

(2)

210

(1)

12

(2)

XVII.

211

(1)

(2)

(3)

XVIII.

**Упатување на школување, стручно оспособување и усовршување и специјализација
за потребите на службата**

212

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

**Обврска за извршување на служба по завршено школување, стручно оспособување и
усовршување и специјализација**

213

214

XIX.

215

(1)
45

(2) (1)

(3) (1)

(4)

(5) (1)

215-

(1)

(2)

(3) (2)

(4) (1)

216

215 (2)

217

XX.

218

(1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

(2)

(3)

(4)

(1) 4

219

(1)

218 (1) 9

(2)

(1) 220
- ,
,
,
,
60 ,
,
,
,
(2) (1) - ,
25 , 15
,
(3) - ,
25 ,
,
,
,
,
(4) - , (3)
,
(5) (4) , - ,
(6) , (2) (4)
221
(1) 220 (2) 80%,
0,5% , 40
(2) (1)
,
(3) (1)
222
223
(1)
(2) (1)

XXI.

(224 „ 224 “ .36/2010)
(1)

(2) (1) I

(225 „ 225 “ .36/2010)
(1) I ,
(2) , ,

(226 „ 226 “ .36/2010)

211 2

(227 „ 227 “ .36/2010
47 „ “ .23/2011)
(1)
(2) (1)

(228 „ 228 “ .36/2010)

(,, ”
62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 112/2005, 134/2007 6/2009).

(46 „ 229 “ .23/11)

16, 17 40

35, 38 .

(2 „ 230 “ .148/11)

“ ; ”

(7 „ 231 “ .55/12)

38 , 45 ,